

1.	Наслов на наставниот предмет	ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА		
2.	Код	МЕД-414		
3.	Студиска програма	Општа медицина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Дерматовенерологија		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус		
6.	Академска година/семестар	Четврта/VII	7	Број на ЕКТС кредити 5
8.	Наставник	Раководителот на катедрата доц. д-р Сузана Николовска *наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата по Дерматовенерологија		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за упис во VII семестар		
10.	Цели на предметната програма (компетенции):			
	<ul style="list-style-type: none"> • Studentot ќе стекне знаење за базичните концепти на градбата, функцијата и морфолошките промени на кожата како и за дијагностичките и тераписките модалитети во дерматовенерологијата • Studentot ќе стекне знаења за најчестите и ургентните дерматолошки заболувања, како и за сексуално преносливите инфекции • Студентот ќе има вештини да ги препознава најчестите и ургентните состојби во дерматовенерологијата и за нив да направи дијагностички и рационален тераписки протокол • Studentot ќе биде свесен за важноста на дерматовенеролошката анамнеза, комуникацијата и соработката со пациентот и неговото семејство • Студентот ќе биде свесен за важноста на превенцијата и промоцијата во дерматовенерологијата 			
11.	Содржина на предметната програма:			
	<p>Teoretska nastava:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Градба и функција на кожа, морфологија на кожни промени • Принципи на терапија во дерматовенерологијата • Инфекции и инфестации, СПИ • Ургентни состојби во дерматологијата • Инфламаторни кожни заболувања • Промени на ноктите, косата и пигментацијата • Реактивни заболувања на кожата • Знаци на системски болести • Реакции на медикаменти • Неоплазми <p>Prakti~na nastava: Sovladuvawe na klini~kite ve{tini i prakti~na primena na steknatoto teoretsko znaewe.</p>			
12.	Методи на учење: Interaktivni predavawa, ve`bi/seminari			
13.	Вкупен расположив фонд на време	155 часови		
14.	Распределба на распложивото време	80 часови предавања, вежби, семинари		

		75 часови домашно учење		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	25 часови
		15.2	Вежби клинички, семинари, тимска работа	Вежби: 40 часови Семинари 15 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	/
		16.2	Самостојни задачи	/
		16.3	Домашно учење	75 часови
17.	Начин на оценување		Бодови	
17.1	Тестови	<p>Континуирани проверки* бодови мин.-макс. 18 – 30</p> <p>Kontinuirana proverka na znaewa (колоквиум): 2 pismeni testa Gi pokrivaat site oblasti od dermatovenerologijata za koi vo kurikulumot e predvidena formativna evaluacija na znaeweto.</p> <p>Studentite od eden kolokvium mo`e da dobijat: 9 – 15 boda</p>		
	Завршен испит	<p>Устен дел* бодови мин.-макс. 25 - 42</p> <p>Практичен дел** бодови 6 - 10</p> <p>*Usten del (integrativen) - 2 pra{awa na koi ce ispra{uva integrativnoto znaewe koe e bitno za razbirawe na celinata na predmetot i medicinskata praktika (за 10=33-42 бода; за 9=31-32 бода; за 8=29-30 бода; за 7=27-28 бода; за 6=25-26 бода)</p> <p>**Prakti~en del: (за 10=10 бода; за 9=9 бода; за 8=8 бода; за 7=7 бода; за 6=6 бода)</p> <p>Studentot e dol`en da osvoi minimum od predvidenite bodovi za sekoj del od ispitot posebno za da mo`at da mu bidat vpi{ani bodovite za zavr{en ispit. Vo sprotivno, ispitot se smeta za nepolo`en.</p>		
17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	<p>Семинарски работи бодови мин.-макс. 1 - 3</p>		
17.3	Активно учество	<p>Теоретска настава* бодови мин.-макс. 1 - 3</p> <p>Практична настава** бодови 7 – 12</p> <p>*Prisustvo na teoretska nastava 30%-50% 1 бод 51%-70% 2 бода 71%-100% 3 бода</p>		

			** prakti~na nastava : Prisustvo: 1.2 boda Kolokvirawe na ve`ba 1.2 boda		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската настава, активно да учествува во практичната настава и семинарите, и да ги полага континуираните проверки. За да пристапи на завршен испит во испитна сесија, студентот треба да ја има положено секоја од предвидените континуирани проверки со минимум 60% бодови. Ако во тек на семестарот не ги положил континуираните проверки, студентот полага комплетен испит (во испитната сесија прво ги полага неположените континуирани проверки, а потоа пристапува на завршен испит). Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
22.1	Задолжителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	Анчевски А., Гоцев Ѓ, Павлова Љ., Петрова Н.	Дерматовенерологија	Култура, Скопје	2005
	2	Клаус Волф, Ричард Ален Џонсон	Фицпатриков Атлас во боја и краток преглед на клиничка дерматологија, превод на 6. издание	Магор, Скопје	2009
	Доплнителна литература				
22.2	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	Sue Burg, Dinny Wallis	Oxford Handbook of Medical Dermatology	Oxford University Press	2011
	2	Томас П. Хабиф	Клиничка дерматологија, превод на 4. издание	Табернакул, Скопје	2004